



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРУШЕВО

13.08.2014 год.

Бр.Х

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 и член 62 став 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.гласник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член 62 став 1 точка 3, член 68 и 97 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007), Градоначалникот на Општина Крушево донесе:

ЗАКЛУЧОК *за објавување на актиите* *донесени на 22-та седница* *на Советот на Општина Крушево* *одржана на ден 12.08.2014 год.*

1. **СЕ ОБЈАВУВААТ** актите донесени на 22-та седница на Советот на Општина Крушево, одржана на 12.08.2014 година.

2. Актите на Советот на Општина Крушево да се објават во Службен гласник на Општина Крушево.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на Општина Крушево.

Бр.08-666/1 од 13.08.2014 г. Крушево
Градоначалник на Општина Крушево
Ѓорѓи Дамчески, с.р.

Врз основа на член 94 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007) и член 110 и 150 од Деловникот за работа на Советот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2008), Советот на Општина Крушево на дваесет и втората седница, одржана на 12.08.2014 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

СЕ УСВОЈУВААТ записниците од 20-та и 21-та седница на Советот на Општина Крушево, одржани на 31.07.2014 година и 01.08.2014 година.

Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општината Крушево, согласно член 62 став 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002).

Бр.07-653/3 од 12.08.2014 година.

Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.

Врз основа на член 78 став 5, од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ“ бр. 51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13 и 42/14) и член 18 став 1 точка 1 и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево,, бр.1/2007), а во врска со член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 12.08.2014 година, донесе:

ОДЛУКА *за утврдување на услови за начинот на* *градење во село -БУЧИН, Општина* *Крушево, за кое нема урбанистички план*

Член 1

Општиот акт за село Бучин се изготвува врз основа на Годишната програма за Урбанистичко планирање на Општина Крушево за 2014 година, донесена од Советот на општината бр.07-104/12 од 30.01 2014 година и дополнувањето бр. 07-469/8 од 22.05. 2014 година.

Член 2

Предлог - Одлуката е одобрена од Комисијата назначена со решение број 20 – 559/1 од 25.06.2014 година од Градоначалникот на Општина Крушево и за истата е добиена Согласно од Министерство за транспорт и врски со бр.14-11371/2 од 12.08.2014 година.

Член 3

Предлог Одлуката за Општ акт за село БУЧИН е изготвена од правно лице ТД „ГЕНИКО.. доел, Прилеп, кое поседува лиценца согласно член 18 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ, бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14).

Член 4

Општиот акт за село содржи, текстуален дел - Предлог Одлука, нумерички дел - табеларен приказ на планираните содржини издвоени по површина и намена на земјиштето и графички прилози:

-Извод од претходно изготвена планска документација ----- нема

-Пошироко опкружување на селото-----
----- 1: 10 000

-Ажурирана геодетска подлога-----
----- 1: 2 500

-Зонски план-план на намена на земјиштето и градбите со регулација....1:2 500

Член 5

Графичкиот прилог од општиот акт е изработен на дигитализиран архивски оригинал ДКП – Р=1:1000 и Р=1:2500.

Член 6

Со Одлуката за Општ акт за село Бучин се утврдува граница на плански опфат на село Бучин со вкупна површина од 675 702,83 м² (67,5703 ха). Границата на селото графички и текстуално е опишана со дефинирани координати на сите прекршни точки.

Планскиот опфат лежи на територијата која како крајни точки ги има следните координати:

т. бр. х у

T 01	527 307,73	569 547,73
T 02	527 288,02	569 590,94
T 03	527 233,49	569 571,63
T 04	527 185,87	569 713,35
T 05	527 164,57	569 701,70
T 06	526 991,61	569 812,53
T 07	526 986,91	569 808,42
T 08	526 891,34	569 927,83
T 09	526 881,43	569 923,17
T 10	526 796,43	569 995,05
T 11	526 802,96	570 026,89
T11a	526 761,57	570 050,71
T 12	526 726,91	569 994,85
T 13	526 700,51	570 008,41
T 14	526 683,38	570 214,01
T 15	526 541,46	570 254,27
T 16	526 466,93	570 071,39

T 17	526 477,56	570 066,74
T 18	526 386,82	570 012,86
T 19	526 393,73	570 052,60
T 20	526 344,11	570 071,54
T 21	526 297,61	570 008,02
T 22	526 307,53	570 001,12
T 23	526 282,70	569 974,23
T 24	526 258,39	569 993,14
T 25	526 331,38	570 086,02
T 26	526 201,84	570 146,03
T 27	526 269,63	570 158,63
T 28	526 375,61	570 331,32
T 29	526 351,61	570 342,66
T 30	526 415,50	570 484,25
T 31	526 425,32	570 480,00
T 32	526 480,99	570 603,18
T33	526 447,76	570 620,50
T 34	526 472,55	570 671,44
T 35	526 375,75	570 691,86
T 36	526 400,82	570 820,80
T 37	526 516,61	570 746,63
T 38	526 551,80	570 852,23
T 39	526 767,36	570 763,04
T 40	526 828,68	571 127,75
T 41	527 043,21	571 015,47
T 42	526 945,87	570 866,52
T43	527 143,32	570 955,82
T 44	527 171,13	570 896,31
T 45	526 776,78	570 688,49
T 46	526 869,75	570 470,76
T 47	526 971,02	570 498,94
T 48	527 033,30	570 392,99
T 49	527 161,03	570 457,92
T 50	527 227,77	570 337,54
T 51	527 201,25	570 319,88
T 52	527 252,40	570 223,24

T 53	527 247,44	570 219,35
T 54	527 261,56	570 179,46
T 55	527 172,52	570 136,15
T 56	527 201,75	570 091,42
T 57	527 219,83	570 097,21
T 58	527 231,01	570 070,90
T 59	527 189,78	570 052,13
T 60	527 209,60	570 002,78
T 61	527 237,58	570 012,88
T 62	527 252,10	569 977,67
T 63	527 212,20	569 959,62
T 64	527 225,99	569 932,13
T 65	527 272,35	569 953,91
T 66	527 283,98	569 930,69
T 67	527 289,04	569 933,11
T 68	527 295,18	569 919,90
T 69	527 302,63	569 922,26
T 70	527 305,81	569 913,43
T 71	527 254,79	569 891,97
T 72	527 284,18	569 841,65
T 73	527 264,98	569 830,50
T 74	527 283,71	569 792,06
T 75	527 407,41	569 839,35
T 76	527 404,85	569 836,19
T 77	527 423,67	569 796,42
T 78	527 395,55	569 783,97
T 79	527 417,39	569 739,23
T 80	527 314,35	569 699,71
T 81	527 355,21	569 672,92
T 82	527 372,10	569 679,65
T 83	527 393,78	569 631,14
T 84	527 317,90	569 595,88
T 85	527 339,40	569 561,71

Границата на планскиот опфат е прикажана со линија која ги поврзува сите прекршни точки, означени со редни броеви од 01 до 85, а за секоја точка табеларно се дадени параметрите по **x** и **y** координати.

Член 7

Со општиот акт се утврдуваат групите на класи на намени во рамките на планскиот опфат со име за секоја наменска зона поодделно согласно член 30 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М, бр. 63/12 , 126/12, 19/13, 95/13 и 37/14).

Во рамките на планскиот опфат на село Бучин се утврдени повеќе групи на класи на намена:

А. Домување, односно класите на намени: **домување во станбени куќи - А1; А3;**

Б. Комерцијални и деловни намени:

-мали комерцијални и деловни намени - **Б1.**

-големи трговски единици - **Б2,**

-големи угостителски единици - **Б3**

-деловни простори - **Б4.**

-хотелски комплекси - **Б5.**

В. Јавни институции, односно класите на намени :

-образование и наука - **В1;**

-здравство и социјална заштита - **В2;**

-култура - **В3 и**

-државни институции - **В4.**

Г. Производство, дистрибуција и сервиси, односно класите на намени:

-лесна незагадувачка индустрија - **Г2,**

-сервиси - **Г3 и**

-стоваришта **Г4.**

Д. Зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори односно класите на намени:

- парковско зеленило - **Д1;**

- заштитно зеленило - **Д2;**

- спорт и рекреација - **Д3 и**

- меморијални простори - **Д4.**

Е. Инфраструктура, односно класите на намени :

- комунална инфраструктура - **Е1**

- комунална супраструктура - **Е2.**

Член 8

Со Предлог Одлуката за Општ акт за село Бучин се дефинирани сите постојни влезни и излезни правци во селото и неговата сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување,

Со Предлог Одлуката за Општ акт за село Бучин се дефинира пристапот до градбите и начинот на решавање на стационарниот сообраќај, кој треба да е во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр. 63/12 , 126/12, 19/13, 95/13 и 37/14).

Доколку не е обезбеден колски пристап до парцелата и ако инвеститорот не може сам да го обезбеди, не може да се утврдат услови за градба.

Член 9

Утврдувањето на условите за градба на објектите во рамките на утврдените нам енски зони во графичкиот приказ, се врши според конкретните услови на лице место, одредбите на оваа одлука, законот за просторно и урбанистичко планирање и подзаконските акти кои произлегуваат од истиот закон.

Член 10

Формирањето на градежната парцела, површината за градба, висината на објектите, процентот на изграденост и коефициент на искористеност да се во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

При формирањето на градежните парцели потребно е да се почитуваат имотно правните односи, односно една или повеќе катастарски парцели да преставуваат градежна парцела.

Површината за градење може да се протега во рамки на една или повеќе катастарски парцели, при што минималното растојание од површината за градење до границата на парцелата кон постоечката сообраќајница не треба да е помало од три (3) метри, согласно член 84-а од Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.37/14).

Член 11

Со Предлог - Одлуката за Општ акт за село Бучин се дефинира просторната организација и условите за градење во селско стопански двор.

Во рамките на градежните парцели со класа на намена А1 (домување во станбени куќи - селско стопански дворови) освен објектот за домување, можат да се предвидат и помошни градби во функција на селско стопанскиот двор (штали, складишта, гаражи и сл.)

Член 12

Со Предлог - Одлуката за Општ акт за село Бучин се дефинира начинот на реализација на инфраструктурните водови и градби.

Постојната инфраструктурна мрежа (водовод, канализација и електрика) да овозможи да се приклучи на мрежата секој објект со основна група на класи на намена А-домување, Б- комерцијални и деловни намени и В- јавни институции.

За објектите со група на класа на намена Г- производство, дистрибуција и сервиси, доколку капацитетите на постојната инфраструктура не задоволуваат се изработува Проект за инфраструктура.

Проект за инфраструктура се изработува согласно член 51-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање, (Сл. Весник на РМ, бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14),

Член 13

Општиот акт за село содржи табели со Билансни споредбени показатели во кои се прикажани планираните површини по намена на земјиштето - наменските зони, во однос на постојните изградени површини.

Член 14

Сите параметри за уредување на просторот во планскиот опфат кои не се опфатени во приложените општи услови за изградба на просторот од овој Општ Акт, мора да бидат во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.Македонија бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13 и 37/14).

Член 15

Графичкиот прилог кој е составен дел на оваа Одлука, по нејзиното донесување, се заверува од Градоначалникот на општина Крушево и се доставува до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот во електронски формат.

Член 16

Одредбите на оваа Одлука се применуваат до донесување на Урбанистички план за село.

Член 17

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Крушево.

Бр.07-653/4 од 12.08.2014 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Сл.Весник на РМ”бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13 и 44/2014 год), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.Весник на РМ”бр.56/11, 162/12, 95/13 и 109/2014год.), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Крушево („ Сл. гласник на Општина Крушево“ бр. 1/2007), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 12.08.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

со која се утврдува да се донесе урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето во Општина Крушево

(„Сл. весник на Р.М.“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Крушево („Сл. гласник на Општина Крушево“ бр. 1/2007) , Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 12.08.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

со која се утврдува да се донесе урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето во Ойштина Крушево

Член 1

СЕ УТВРДУВА дека ќе се донесе урбанистичко - планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно намената на бесправните објекти кои се вклопуваат за Абаз Елмазоски за КП. бр. 276 со КП. бр. 627/3 КО Јакреново во село Јакреново према графичкиот прилог кој е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавувањето во службен гласник на Општина Крушево.

Бр.07-653/7 од 12.08.2014 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.Весник на РМ“бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13 и 44/2014 год), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл.Весник на РМ“бр.56/11, 162/12, 95/13 и 109/2014год.), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Крушево („Сл. гласник на Општина Крушево“ бр. 1/2007) , Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 12.08.2014 година донесе:

О Д Л У К А

со која се утврдува да се донесе урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето во Ойштина Крушево

Член 1

СЕ УТВРДУВА дека ќе се донесе урбанистичко - планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно намената на бесправните објекти кои се вклопуваат за Гоце Колароски за КП. бр. 1688 со КП. бр. 2731 и 2734 КО Свето Митрани во село Свето Митрани према графичкиот прилог кој е составен дел на оваа одлука.

Член 1

СЕ УТВРДУВА дека ќе се донесе урбанистичко - планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно намената на бесправните објекти кои се вклопуваат за Кирило и Јубица Секулоски за КП. бр. 4386/1 со КП. бр. 4386/2 КО Крушево во град Крушево према графичкиот прилог кој е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавувањето во службен гласник на Општина Крушево.

Бр.07-653/5 од 12.08.2014 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.Весник на РМ“бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13 и 44/2014 год), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл.Весник на РМ“бр.56/11, 162/12, 95/13 и 109/2014год.), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Крушево („Сл. гласник на Општина Крушево“ бр. 1/2007) , Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 12.08.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

со која се утврдува да се донесе урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето во Ойштина Крушево

Член 1

СЕ УТВРДУВА дека ќе се донесе урбанистичко - планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно намената на бесправните објекти кои се вклопуваат за Христо Сиљаноски за КП. бр. 5139/1 со КП. бр. 5139/3 КО Крушево во град Крушево према графичкиот прилог кој е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавувањето во службен гласник на Општина Крушево.

Бр.07-653/6 од 12.08.2014 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.Весник на РМ“бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13 и 44/2014 год), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл.Весник на РМ“бр.56/11, 162/12, 95/13 и 109/2014год.), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа

Член 2

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавувањето во службен гласник на Општина Крушево.

Бр.07-653/8 од 12.08.2014 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Сл.Весник на РМ”бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13 и 44/2014 год), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.Весник на РМ”бр.56/11, 162/12, 95/13 и 109/2014год.), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Крушево („ Сл. гласник на Општина Крушево“ бр. 1/2007) , Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 12.08.2014 година донесе:

О Д Л У К А

*со која се утврдува да се донесе урбанистичко
планска документација за усогласување на
намената на земјиштето во
Ойштина Крушево*

Член 1

СЕ УТВРДУВА дека ќе се донесе урбанистичко - планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно намената на бесправните објекти кои се вклопуваат за Ј.П. МАКЕДОНСКИ ШУМИ СКОПЈЕ П.Ш.С. “ЛИПА“ – Крушево Ул. “Маршал Тито“ бб. за КП бр.4295 КО Крушево према графичкиот прилог кој е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавувањето во службен гласник на Општина Крушево.

Бр.07-653/9 од 12.08.2014 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Сл.Весник на РМ”бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13 и 44/2014 год), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.Весник на РМ”бр.56/11, 162/12, 95/13 и 109/2014год.), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Крушево („ Сл. гласник на Општина Крушево“ бр. 1/2007) , Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 12.08.2014 година донесе:

О Д Л У К А

*со која се утврдува да се донесе урбанистичко
планска документација за усогласување на
намената на земјиштето во
Ойштина Крушево*

Член 1

СЕ УТВРДУВА дека ќе се донесе урбанистичко - планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно намената на бесправните објекти кои се вклопуваат за Ј.П. МАКЕДОНСКИ ШУМИ СКОПЈЕ П.Ш.С. “ЛИПА“ – Крушево Ул. “Маршал Тито“ бб. за КП бр.2181 КО Крушево према графичкиот прилог кој е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавувањето во службен гласник на Општина Крушево.

Бр.07-653/10 од 12.08.2014 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002), член 21 став 1 точка 50 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007), и Одлуката за доделување стипендија на двајца студенти од Општина Крушево бр.07-635/4 од 31.07.2014 година, Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 12.08.2014 година, донесе:

П Р А В И Л Н И К

**за утврдување на основни критериуми за
доделување на стипендија**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се утврдуваат основните критериуми за доделување на стипендија на двајца студенти од Општина Крушево кои се запишани на додипломски студии на државните високо образовни институции во земјава во учебната 2014/2015 година.

Член 2

Средствата за доделување на стипендија ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Крушево.

II. КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА

Член 3

1. Стипендија може да добие студент од Општина Крушево кој е запишан на додипломски студии на некоја високо образовна институција во земјава во учебната 2014/2015 година.

2. Предност ќе имаат студенти кои:

- досегашниот успех, 20 бодови;
- дете без родители, 30 бодови;
- потекнува од семејство со еден родител, 20 бодови;
- семејство од социјално загрозна категорија, или примател на социјална помош, 30 бодови;

III. УСЛОВИ, НАЧИН НА ИСПЛАТА И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА СТИПЕНДИЈАТА

Член 4

Студентите од Општина Крушево кој ќе бидат избрани ќе склучат Договор со Општина Крушево, во кој ќе се утврдат правата и обврските на двете страни.

Член 5

Стипендијата ќе се исплаќа девет месеци во годината до дипломирањето.

Стипендистот редовно треба да го запишува секој семестар, редовно да ги полага испитите и за тоа редовно да доставува известување од факултетот до Општина Крушево.

Доколку стипендистот не се придржува на одредбите од став на 2 на овај член, се обврзува средствата дадени како стипендија да ги врати на сметката на Општина Крушево во рок од еден месец по неисполнувањето на условите.

Член 6

Исплаќањето на паричните средства дадени како стипендија ќе се врши на сметката на студентот за период од девет месеци во текот на студентската година се до дипломирање во износ од 3.000,00 денари.

IV. ПЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 7

За се што не е придвидено со овој Правилник ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи.

Член 8

Измени и дополнувања на овој Правилник може да врши Советот на Општина Крушево.

Член 9

Овој Правилник влегува во сила и ќе се применува со денот на негово објавување во Службен гласник на Општина Крушево.

Бр.07-653/11 од 12.08.2014 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на Р.М." бр.5/2002), член 32 став 2 од Законот за финансирање на Единиците на локална самоуправа ("Сл.весник на Р.М." бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011) и член 21 став 1 точка 4 и 50 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007), Советот на Општина Крушево, на седницата одржана на 12.08.2014 година, го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

за усвојување на кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на Општина Крушево за периодот од 01.01.2014 год. до 30.06.2014 год.

1. **СЕ УСВОЈУВА** кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на Општина Крушево за периодот од 01.01.2014 год. до 30.06.2014 год.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

Бр.07-653/12 од 12.08.2014 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Нико Чонески, с.р. Крушево.**

С О Д Р Ж И Н А

Ре.бр.	стр.
1.Заклучок за објавување на актите донесени на 22-та седница на Советот на Општина Крушево	1
2.Заклучок за усвојување на записниците од 20-та и 21-та седница на Советот на Општина Крушево	1
3. Одлука за утврдување на услови за начинот на градење во село Бучин Општина Крушево за кое нема урбанистички план	1
4. Одлука со која утврдува да се донесе урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиште во Општина Крушево по барање на Киро и Љубица Секулоски	4
5. Одлука со која утврдува да се донесе урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиште во Општина Крушево по барање на Христо Сиљаноски	5
6. Одлука со која утврдува да се донесе урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиште во Општина Крушево по барање на Абаз Елмазоски	5
7. Одлука со која утврдува да се донесе урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиште во Општина Крушево по барање на Гоце Колароски	5

8. Одлука со која утврдува да се донесе урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиште во Општина Крушево по барање на ЈП „Македонски Шуми“ Скопје ПШС „Липа“ 6
9. Одлука со која утврдува да се донесе урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиште во Општина Крушево по барање на ЈП „Македонски Шуми“ Скопје ПШС „Липа“ 6
10. Правилник за утврдување на основни критериуми за доделување на стипендија 6
11. Заклучок за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Крушево за период од 01.01.2014 година до 30.06.2014 година 7

Редакциски одбор на Општина Крушево.

